


# КНИГА ЗА ЧИНГО

Приредувачи

ДИМИТАР ПАНДЕВ  
СЛАВЕ ЃОРѓО ДИМОСКИ

Охрид  
2021

Издавач:  
Општина Охрид



За издавачот:  
д-р Константин Георгиевски, градоначалник

Уредник:  
Митре Велјаноски

Приредиле:  
Димитар Пандев  
Славе Ѓорѓо Димоски

## СОДРЖИНА

Воведни согледби: Случајот чинго.....	9
Димитар Митрев, Случајот чинго.....	11
РАСКАЖУВАЧОТ ЧИНГО.....	29
КОИ ПАСКВЕЛИИТЕ.....	51
Бранко Заревски Сонувања .....	51
Петар Т. Башковски, Живко Чинго: „Нова пасквелија“.....	53
Миодраг Друговац, „Нова Пасквелија“ или: Време на чудата.....	58
Георги Старделов, Мету правиот и шестиот ден .....	44
ИСКАЖУВАЊА ЗА ЧИНГОВИТЕ ПАСКВЕЛИИ .....	51
Милан Гурчинов, Живко Чинго.....	51
Петар Т. Башковски, Живко Чинго: Кон „Сребрените снегови“.....	52
Христо Георгиевски, Расчленување на уметничката визија.....	56
ИСКАЖУВАЊА ЗА ГОЛЕМАТА ВОДА .....	62
Петар Т. Башковски, Раккази за преселничката душогубница.....	65
Слободан Мицковик, Живко Чинго: Кон „Ал“ .....	69
Милан Гурчинов, Ги нема веќе, остана само приказната .....	70
ДРАМСКИОТ НЕРВ НА ЧИНГО .....	79
Метеја Матевски, Тревожната загубеност на чинго пред сивиот пајак на образовитината.....	81
Искажувања за „Образов“ .....	83
Иван Ивановски, Живиот извор на народниот дух .....	85
Иван Ивајловски, Чинго .....	91
Георги Старделов, Живко Чинго Денес .....	97
Вера Јанева, Функцијата на митот во романот „Големата вода“ од Живко Чинго .....	106
Слободан Мицковик, Магичниот реализам и делото на Чинго .....	116
Весна Мајсова-Чепишевска, Хуморот во чинговата Пасквелија - Супериорен став над застраниувачкиот момент .....	120
Кшиштоф Врсцлавски, Во потрага и по европскиот фолклорен контекст на чинговиот „Бабаџан“ .....	126
Катерина Петроска-Кузманова, Трансформација на обредот во уметнички драмски текст .....	130
Ружа Пановска, Султантизирањето на придаците во „Пасквелија“ на Живко Чинго .....	143
Димитар Пандев, Јазичната информација во драмата „Кенигурски скок“ од Живко Чинго .....	148
Мајеј Казка, „Туѓиот говор“ во романот Големата вода од Живко Чинго .....	156
Олга Панкина, Разговорната синтакса во романот „Големата вода“ од Живко Чинго .....	168
Искра Пановска-Димкова, Израчување на лимитативноста во прозата на Живко Чинго .....	174
Марија Паунова Турицизмите во Бабаџан од Живко Чинго .....	187
ИСКАЖУВАЊА ЗА ЈАЗИКОТ НА ЧИНГО .....	195
Георги Старделов, Раскажувачкиот свет на Живко Чинго .....	200
Луан Старова, Темата на семејството во прозата на Живко Чинго .....	203
ИСКАЖУВАЊА ЗА СВЕТОТ НА ЧИНГО .....	211
Саше Цветановски, Чинго во контекст на светската книжевност .....	222
Јадранка Владрова Допирите помеѓу тојки во иронијата на Милан Кундера и на Живко Чинго .....	227

ИСКАЖУВАЊА ЗА ЧИНГО ВО КОНТЕКСТ НА СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ .....	235
Анте Поповски, Призри с небеса .....	239
Петар Т. Бошковски, Лирски прилог за живототписот на Живко Чинго .....	240
Јонче Котески, со Живко Чинго во Велешти .....	241
Атанас Вангелов Тутурниче .....	243
Ристо Лазаров, Црепите во Пасквенија .....	245
Јордан Плевнеш, Феноменот на македонската литература Живко Чинго во светски рамки .....	249
Васе Магчев, Сума и душа .....	255
Коста Фортомар, Крај белото езеро .....	260
Крсте Чачански, Последниот расказ на Живко Чинго .....	264
Славе Горѓо Димоски, Благоец .....	268
ЧИНГО ВО АНЕГДОТИ .....	273
НЕПРЕСТАНО БАРАЊЕ НА ЧОВЕЧКОТО .....	281
Волф Ошлиц, Живко Чинго и неговиот „Естриг“ .....	286
ПИСМА ОД ЖИВКО ЧИНГО ДО АНТЕ ПОПОВСКИ .....	293
Влада Урошевиќ, „Насекаде околу мене боска“ .....	295
Петар Т. Бошковски, Творец на неодминливи вредности .....	299
Георги Старденов, Писател на македонската издавачка .....	302
Влада Урошевиќ, Љубе и полни со сеништа и со несрека .....	304
Калинтоф Вроцлавски, Живко Чинго како теренски истражувач-фолклорист .....	306
Луан Старова, Време со Живко Чинго .....	314
Бранко Ставрев, Режисерот .....	328
Драги Стефанија, Мојкта из чинговите теми .....	336
Христо Крстевски, Чинго, или македонец во Париз .....	338
Ристо Лазаров, Под чемпресот на Живко Чинго .....	342
Милан Гурчинов, Трајното и актуелното во делото на Живко Чинго (1936–1987–2007) .....	347
Димитар Пандев Јазикот на Чинго меѓу стилските синтези на Конески и јазичните слоеви на Гурчинов .....	353

Марија ПАУНОВА

## ТУРИЦИЗМИТЕ ВО БАБАЦАН ОД ЖИВКО ЧИНГО

Секој јазичен систем има свој специфичен лексички слој по кој се разликува од другите јазици. Сепак, од лексички аспект се забележуваат заеднички особености кај различните јазици.

Лексиката на македонскиот јазик покрај домашни зборови вклучува и заемки од други, словенски и несловенски јазици. Имено, турските заемки се составен дел од македонскиот лексички систем, иако по конституирањето на македонскиот стандарден јазик употребата на турцизмите бележи поголемо ограничување, забележано и од Џорџ Томас во неговата монографија поветена на туризмот како „силна аверзија кон турцизмите“ (Минова-Гуркова 2002:73). Според Бл. Конески не станува збор за „некаков организиран отпор спрема употребата на турцизмите“ (Конески 1998: 144, 145), туку причината за тоа „лежи во фактот што тие припаѓаат со својата смисловна содржина кон една епоха помината, победена во развојниот пат на нашиот народ – кен турскиот феудализам“.

И покрај тоа што е многу пишувано за турскиот лексички слој во македонскиот јазик, сепак е неминовно, поради забележливото присуство, да се разгледаат и турцизмите во романот „Бабаџан“ од Живко Чинго. Во овој прилог ќе ги представиме турцизмите во „Бабаџан“ од аспект на нивната адаптираност во македонскиот граматички систем; ќе се задржиме и на заемањето турски елементи. Притоа од стилистички аспект ќе ја разгледаме експресивната употреба на образувања со суфиксот *-чија*; употребата на деминутивно-хипокористичките лексеми; паралелната употреба на македонски збор и на негов турски синоним; како и употребата на фразеолошките изрази.

Турцизмите во македонскиот јазик се адаптираат со добивање македонски граматички обележја.

За разлика од македонскиот јазик во кој „не постои именка надвор од родовата припадност“ (Конески 1966:139), во турскиот јазик иако именките не разликуваат граматички род, тие се приспособиле на македонскиот морфолошки систем според завршокот. Опис што завршуваат на консонант се именки од машки род (*бакинчи*, ??? *гајреӣ*, *сарај*),

како и некои турски именки на -а: *аїа*, *валија*, *кадија* (аналогно на именките *судија*, *слуга*). Формантот -а е белег на именките од женски род (*айсана*, *софра*, *шүлүгіба*), додека пак оние именки што завршуваат на -е се од среден род (*бенцере*, *ферече*, *шекерйаре*).

Честопати именките од туѓо потекло, во случајов турцизмите, имаат двојна адаптација во однос на родот, и нормата на современиот македонски јазик дозволува рамноправна употреба на тие парници (Цветковски 2000: 17). Именки со двородска граматичка определба се: *азназно*, *шезде-шезде*, *бенцер-бенцере*, *фајде-фајда*.

Именките-турцизми се адаптираны во „Бабаџан“ и во однос на образувањето множина: *аргай-аргайи*, *бакини-бакинии*, *бериќей-бериќеши*, *дајре-дајриња*, *еким-екими*, *куфейлија-куфейлии*, *муфтија-муфтиии*, *оци-оци*, *чалчија-чалчи*, *чирак-чираки*, *џамбаз-џамбази* и др.

(1)...какви беѓој, йани, команданти, валии, кадии, оци и други луѓе бањале, алахови, но вакви молитви не беа чуени во бањава. (стр. 153)

(2) Афериј, му рекоја екимије. (стр.86)

(3)...овие ўлурсузи џамбази над џамбазије, йоеши над йоешије, оци над сишије, кадии над кадии, то ћоздравија... (стр. 169)

Приспособување на турските зборови (именки и придавки) се врши и во поглед на категоријата определеност преку членските морфеми -от,-та,-то,те; -ов,-ва,-во,-ве; -он,-на,-но,-не. во зависност од завршокот, од родот и од бројот на именката или на придавката, и тоа:

(1) – Каков е аберої. бре наќинче? (стр. 102)

(2) Создаделу наш аку дошло време кубурскаја молитва да е поблизу до њоејто праведно и светио узо до човечкојо... (стр.51)

(3) – Тје, момчиња наши, кај што ќе зглазати, калдрмата џод нив кри-ка... (стр.9)

Ќај именките ја скрекаваме и вокативната форма.

(1)...можеби да згрешим честити беѓу, ама домородно, за џроба малку засадив... (стр. 64)

(2)...да ја р'ка, в лице во очите да ја џлука, уа јурска џосесјримке, иенѓијо! (стр. 214)

Именки добиваат и деминутивни образувања:

(1)...зар јакъ јалово време ни идеш, ефендиче. (стр.21)

(2) Јак како да се најдов во џтоа сокачејто на исйтото кайциче (стр. 165)

(3) Јас күкәйт, се џойври и едни можи и пинџуре колку мравчиња ми велати... (стр. 165)

И покрај тоа што турските придавки во најголем се индеклиниабиле (Јашар-Настева 2001:108) и како такви се среќаваат во „Бабаџан“: бетер, лезет, тазе, сепак многу од придавките се изведени од турска основа и словенски суфикс којшто придонел за адаптирање во морфолошкиот систем на македонскиот јазик.

(1) *Не, не колни ме, рече бабаја, аманејлиска е работата, не се кажува.* (стр.59)

(2) *Цицав до џурбейчески години, додека дојде време за да го џечам џурбейскиот занает.* (стр. 209)

(3)....харемски неранимајко, од нинито жиче ишто не се поместуваше од негово лице... (стр. 132)

Кај придавките-турцизми доаѓа до израз и категоријата степен:

(1) *Толку беше моливава, а другите зборови му беа боснајски и уште посербии.* (стр.80)

(2)...нему, несрекнокоти му љаднал најчрукоти народ на веков. (стр. 140)

(3) *После есенита од синоров му ја собраа најембанијата стюка.* (стр.208)

За приспособување на многу од турските глаголи според Јашар-Настева (2001:211) „придонесува грчката аористна наставка -са која била продуктивна во македонскиот јазик (уште пред контактите со турскиот јазик)“. Оваа грчка наставка, која честопати се јавува прошириена како -(-јоса, -иса, -лиса, -диса), се додава или на турска глаголска основа, или на именска, или на придавска основа (аздиса, докундиса, калдрмиса, севдиса, сиктериса, сургуниса, ќердоса, шашардиса). Примери:

(1) И заслужвеја другите да ј ми и лакомија да го изедат ќе се бербатосаат... (стр. 76)

(2)...ќе се фермосаат аку во денот нешто не украдат... (стр.207)

(3)...тој аманет многу му се бендиса на Машала... (стр.206)

Од турските именски, придавски и глаголски основи со помош на наставката -ува се изведуваат несвршени глаголи: *аманејува, алахисува, пикува, байталува, бајрамува, касканисува, рамазанува, сардисува, ќарува.*

Интересни се глаголските деривати со словенски префикс и турска именска/придавска основа: *догучи, докусури, забајали, искасайи, накодчили, осакайи, йоарчи, йолтуабеши, йойнимани.*

Во „Бабаџан“ често се среќаваат турските суфикси, зборообразувачки морфеми -чи/-чи (т.е. нивните приспособени форми -ција/-чија) Продуктивни се и образувањата со суфиксите -ли/-лија; -лак.

Со суфиксот -чија/-ција се образуваат форми со кои се означува носител на (доминантно) свойство, односно вршител на каква било дејност (боситанџија, бродѓија, тимонџија, ќебадија, фурнаџија), т.е. „лице што има склоност кон вришење на дејност“ (Велева 2002:47) или лица што „имаат некаков однос со предметот именуван во мотивирачката основа“ (Цветковски 2002:254).

(1) Терѓовецот лимонџија, исти пака, му донесе цел сандак лимони...  
(стр.20)

(2) Му се пријатружи и еден беден терѓовец боситанџија... (стр. 20)  
(3)... а имаше неколку кои тој прославуваа Хасан ќебадијата, касатој од Скопје... (стр. 168)

Во врска со овој зборообразувачки суфикс може да се забележи дека има образувања од домашна одомаќинета основа (*шегација*) и од туѓа (во случајов турска) основа (*çамџија*). Во првиот случај станува збор за нетавтолошки хибридни сложенки (*бродѓија*, *фурнаџија*, *шегација*, Јашар-Настева 2001:163), односно за турско-македонски споеви добиени со контаминација на елементи од македонскиот јазик (домашна основа) и на елементи од турскиот јазик (суфиксот -чија/-ција). Исто така, интересно е да се спомене мешањето на графемите ѡ и ў кај Чинго, при што се добиваат следниве ликови на приспособениот турски суфикс -чи/-чи, и тоа: -чија, -бија, -чија, -ција (лимонџија, меѓанџија, севдаџија). Сепак останува створено прашањето дали авторот тоа го правел намерно или ги пишувал турцизмите онака како што ги слушал во разговорниот јазик (Груевска-Мацоска 1997:40).

Интересен е и феминитивот изведен од овој зборообразувачки модел:  
(1)...ах, несреќната, да видиш каква баба боситанџика имаше... (стр. 64)  
Со суфиксот -ли (адаптиран како -лија) се забележани многу примери во „Бабаџан“:

(1) Ами времето не тој послужи, кијаметлија, снег, изнастина...  
(стр.279)

(2)...ем паков јунак меѓанџија ем шољку пак дикатлија... (стр. 191)

(3) А весел и цумбазлија човек беше, заборавен во Баска.. (стр. 120)

Со овој елемент се добиваат изведенки што означуваат: лице со изразена духовна или исихичка особеност; лице што се карактеризира со некаков надворешен квалитет; лице со особеност на прилагање најчесто на некоја област, населба, вршител на дејност, понекогаш и лице со то актеристична црта што произлегува од таа дејност (Радик 2001:35-39).

Продуктивен во македонскиот јазик е и суфиксот -лак. Според Радиќ (2001:64-71) со него се изведуваат зборови со апстрактно значење (некаков вид дејност, занимање, својство во пошироката смисла, државно-административно звање); изведенки што означуваат место или простор (држава, област, имот); деривати со значење предмет; како и онакви што означуваат група:

(1) *А и жената убава, лична, сиот сој им се џакви и сеѓа, за домазлак што ѝ велат...* (стр. 74)

(2)... и при се што има ћејан човек и шејтан, и птилак беше... (стр.120)

(3)...и затоа не беа многу возбудени и не сакаа да го расийуваат рапилакот... (стр.277)

Во функција на авторовата замисла и намера, посебно имајќи ја предвид ангажираноста на текстов, кога Чинго на книжно платно го постела минатот на својот народ поврзано со турското владеење, животот на ова поднебје и духот на својот народ, несомнено е дека во авторовиот јазичен израз значајно место заземаат јазични средства од народниот, устен говор. Имено, вистинско доближување на раскажувањето, автентична слика за атмосферата што ја опишува, Чинго постигнува преку бележење на јазикот на народот онака како што го слушал, во еден цепенковски стил. На тој начин Чинго гради сопствен стил на изразување: лексика ориентирана кон уснот, народен говор, чијшто составен дел се турцизмите; јазик заснован врз народните традиции и врз мудроста на фолклорните сознанија. Тоа умесно инкорпорирање на живот и природен народен израз, придонесува читателот да има чувство дека го слуша оној што раскажува. Тие јазични средства поверно, поприродно го предаваат раскажувањето, му даваат разговорен тон, локална боја, народски карактер на делото.

Експресивноста на јазичниот израз во „Бабаџан“ е потврдена преку новите образувања, редистрибуција со суфиксот -чија, при што дериватите се стилски обележани и имаат главно разговорен карактер. Некои од нив содржат пејоративно-иронична и хумористично-иронична компонента, а нејкакво во современите балкански словенски јазици изразуваат и вулгарност, фамилијарност, подбивност, потсмев (Радиќ 2001:2426,187).

(1)... џаков свирко, џаков веселник, севдаџија, зулумкар, друг џакос да направи... (стр. 191)

(2) *Деверој беше еден нек брајчед, еден голем веселник и шеџација.* (стр.211)

(3)...*голем со еден збор, голем меѓанџија каков ишто му беше и стойанот...* (стр.19)

Емоционалниот однос кон нештата, субјективната компонента во изразувањето, а со тоа, на некој начин и приближување на нарацијата до читателскиот аудиториум, Чинго го постигнува преку употреба на деминутивно-хипокористична лексика, како: ајванче, анчуле, ефендиче, калициче и други примери претходно посочени.

(1)...*зер шакво јевово време ни идеш ефендиче.* (стр.21)

(2)...*која рече, ба си му йоганишот, ба си му смрденишот, ба си му чалмичешот, ба си му веричешот...* (стр.286)

(3) *Скот шој ден брайчеда ми Воскра јо преседа на чардачешто со надеж дали йовшорно ќе се јави чудеснайта лика и йрилика...* (стр.249)

Од стилистички аспекти, а во функција на тематската ориентираност на делово, интересна е паралелната употреба на македонски збор од една страна, и на негов турски синоним од друга страна, при означување истоимен предмет. Изборот зависи од контекстуалната ситуација. Тоа придонесува за раздвижување, за оживување на текстот, како и за зголемување на неговата иластичност.

(1) *Само еден крал имаше овја йазар и свешта Баска, од боја исирбашен, чесно и йошибено на Демократски начин избран од народот, џо сите обичани и адешти.* (стр.20)

(2)...*да ми проситиш многу, изгореа за онја работи, за ѕиќчица слатка йострадала све ишай, ће ни за илачи!* (стр.16)

...*Приказниште йолеконите од своите болки и ајчиња...* (стр. 21)

(3) *Ами ишто се, ја отулеши се двете чешери која сојни човек на Ѓурбешт...* (стр.32)

...*од се йокусо од жив боѓатишта, од берикет, од йечалба, од имање, од животот...* (стр.36)

Една од особеностите на стилот на Чинго е употребата на бројни фразеолошки изрази вообичаени во народниот говор, и тоа: стори aber, амир да види; атерот да го скриши; алал да е; ембашен берикет; не бери гајле; чини гајрет; нов ден нов касмет; со касмет;; азак да е; го сјаде јансата, има мерак; прави ќеф; бара чаре и др. Сите фразеологизми се употребени во функција на стилот.

(1) – *E, e, рече, гајреши, Алах е јајем, упре нов ден, нов касмет...* (стр.171)

(2) *Го подржа, јо йоглика, уште йосли за правината малку јо сјаде јансата...* (стр. 121)

(3) Гледај сепр, ресве луѓејто му се пресија пресијован, ако речија јас-  
тог уште денеска ќе си имаме нов крал златен. (стр. 17)

Проследениов материјал несомнено потврди дека авторот Чин-  
го воопшто не се штеди во потчинување на својот јазик за сметка на  
својата замисла и на својата идеја. Со тоа ја остварил својата уметничка  
мисија, постигнувајќи хармонија меѓу мислите и меѓу зборовите, одби-  
рајќи најсоодветен јазичен израз за својата идеја.

Во прилог на незавршеноста на свој роман е и незавршеноста на  
овој кус поглед во јазичното богатство на романов, а со тоа е отворена  
можноста за едно ново поинакво подлабоко јазично толкување.

Литература:

K. Aguši 1980, Tursko-srpski/srpsko-turski rečnik, Istanbul

С. Велева 2002, „Влијанието на надворешнојазичните фактори врз  
зборообразувачкиот систем во македонскиот јазик“ во: Македонски со-  
циолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на РМ,  
Скопје, 47

У. Гајдова 2001, „Што има ново-ветво (ne var eski yeni) во маке-  
донската лингвистичка литература“, Литературен збор бр.3-4, Скопје,  
125130

С. Груевска-Маџоска 1997, Лексиката и стилот во делата на Живко  
Чинго, магистерски труд, Скопје

В. Дрвошанов 2002, „Повеќевековно јазично зрачење“, Литературен  
збор 3-4, Скопје, 115-133

А. Гуркова 2001, „Престижот и јазиците“, во: Македонски социо-  
лингвистички и филологички теми, Совет за македонски јазик на Репу-  
блика Македонија, Скопје

О. Јашар-Настева 2001, Турските лексички елементи во македонскиот  
јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, книга 31, Скопје

Бл. Конески 1966, Граматика на македонскиот литературен јазик, 1 и  
2, Просветно дело, Скопје

Бл. Конески 1996, Историја на македонскиот јазик, Детска радост,  
Скопје

Бл. Конески 1998, „Зборообразување и лексика“, во Македонски јазик,  
Универзитет Ополски, Ополе, 129-158

Л. Минова-Гуркова 2000, Синтакса на македонскиот литературен  
јазик, Magor, Скопје

Л. Минова-Ѓуркова 2002, „Македонскиот јазик на крајот на дваесетиот век“ во: Зборник реферати од Четвртата северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонски јазик, литература, култура“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 67–76

Ј. Мојсилева-Гушева 2001, Чинговата апартна поетика, Институт за македонска литература, Скопје

П. Радиќ 2001, Турски суфиксни у сприсоим језику са освртом на стање у македонском и бугарском, Институт за српски језик САНУ, Библиотека јужнословенског филолога, Нова серија, јулија 17, Београд, 9, 18, 24–26, 187

РМЈ-Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања I–III. Редактор Б. Конески, составувачи: Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, Институт за македонски јазик, Скопје 1979

Ж. Цветковски 2000, „Дублетите во современиот македонски јазик“, Литературен збор бр.4, Скопје, 13–22

Ж. Цветковски 2002, „Суфиксната именска деривација и стандарднојазичната норма“ во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на РМ, Скопје, 254

Ж. Чинго 1992, Бабаџан, Култура, Скопје

А. Škaljić 1965, *Turcizmi i srpskočrvačkom jeziku*, Svetlost, Sarajevo